

**ЗДРУЖЕНИЕ СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО
МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЕТИКА
ПРЕС Скопје**

Финансиски извештаи за годината што
завршува на 31 Декември 2023 година и
Извештај на независните ревизори

СОДРЖИНА

| | Страна |
|--|---------------|
| Извештај на независните ревизори до Советот за етика во медиумите на Македонија - Етика Прес Скопје | 4 |
| Финансиски извештаи | |
| Биланс на приходи и расходи | 5 |
| Биланс на состојбата | 6 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 7-14 |

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО СОБРАНИЕТО НА СОВЕТОТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЕТИКА ПРЕС СКОПЈЕ

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Здружението Совет за Етика во Медиумите на Македонија - ЕТИКА ПРЕС Скопје (Натаму: СЕММ - Скопје), коишто ги вклучуваат Билансот на состојбата заклучно со 31 Декември 2023 година, како и соодветниот Биланс на приходи и расходи во годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи подготвени за посебна намена

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Законот за сметководството за непрофитните организации и соодветните подзаконски акти, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со ревизорските стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на СЕММ - Скопје за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на СЕММ - Скопје. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на сèкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ ДО СОБРАНИЕТО НА
СОВЕТОТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЕТИКА ПРЕС
СКОПЈЕ (ПРОДОЛЖУВА)**

Мислење

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи ја прикажуваат реално и објективно во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ЗДРУЖЕНИЕТО СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА ЕТИКА ПРЕС - Скопје на ден 31 Декември 2023 година, како и резултатите на неговото работење за годината којашто завршува тогаш, во согласност со Законот за сметководство на непрофитни организации и соодветните подзаконски акти кои се применуваат во Република Северна Македонија.

Осушанаци и прашања


Споредбените податоци во овие финансиски извештаи не се ревидирани.

Скопје, 20 Мај 2024 година

Овластен ревизор
Донка Јанев



Директор
Јасмина Рафајловска



СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЕТИКАПРЕС Скопје


БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-31.12.2023

СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЕТИКАПРЕС Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-31.12.2023

БИЛАНС НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ
за годината што завршува на 31 Декември 2023 и 2022
(во 00 Денари)

| | | 31 Декември 2023 | 31 Декември 2022 неревидирани |
|--|---|-----------------------------------|--|
| Вкупни приходи | 4 | 4.465.992 | 4.620.844 |
| Пренесен дел од вишокот на приходите од претходната година | | 719.618 | 964.830 |
| Материјални расходи и услуги | 5 | (399.643) | (999.757) |
| Плати и надоместоци од плати | | (1.600.375) | (1.712.528) |
| Капитални расходи | 7 | (27.800) | (556) |
| Други расходи | 6 | (712.053) | (2.153.215) |
| <i>Вишок на приходи - добивка пред оданочување</i> | | 2.445.739 | 719.618 |
| Данок на добивка | | | |
| НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ | | 2.445.739 | 719.618 |

*Белешките кон Финансискиите извештаи се иницијален дел од
Финансискиите извештаи и треба да се читаат во врска со исхиште*


Претседател
Леунора Калиќи

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
на 31 Декември 2023 и 2022
(во Денари)

| Беле- шка | 31 Декември 2023 | 31 Декември 2022 |
|--------------|---------------------|---------------------|
|--------------|---------------------|---------------------|

неревидирани

А СРЕДСТВА

НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

| | | | |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Опрема и други средства | 7 | 110.856 | 123.747 |
| <i>Вкупно нетековни средства</i> | | <u>110.856</u> | <u>123.747</u> |

ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Краткорочни побарувања | 8 | 17.220 | 17.220 |
| Парични средства | 9 | 2.428.519 | 702.398 |
| Активни временски разграничувања | | - | - |
| <i>Вкупно тековни средства</i> | | <u>2.445.739</u> | <u>719.618</u> |
| ВКУПНО СРЕДСТВА | | <u>2.556.595</u> | <u>843.365</u> |

Б ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА

| | | | |
|---|--|------------------|----------------|
| Деловен фонд | | 110.856 | 123.747 |
| Нераспределен дел од вишокот на приходи - добивка | | <u>2.445.739</u> | <u>719.618</u> |
| <i>Вкупно извори на деловни средства</i> | | <u>2.556.595</u> | <u>843.365</u> |

В ОБВРСКИ

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| Краткорочни обврски спрема добавувачи | | - | - |
| Други краткорочни обврски | | - | - |
| <i>Вкупно обврски</i> | | - | - |
| ВКУПНО ИЗВОРИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА И ОБВРСКИ | | <u>2.556.595</u> | <u>843.365</u> |

Белешкиште кон Финансискиште извештаи се интегрален дел од Финансискиште извештаи и треба да се читаат во врска со исхиште

Претседател
Леунора Калиќи

1. ОПШТА ИНФОРМАЦИЈА ЗА СЕММ

Советот за етика во медиумите во Македонија (СЕММ) е невладина, неполитичка и непрофитна организација што, по принципот на слободна волја, ги здружува своите членови заради остварување на целите и дејностите утврдени со Статутот на организацијата и со општите принципи на мисијата и визијата на СЕММ.

Советот е орган за саморегулација на медиумите и својата активност, главно, ја базира врз утврдување на јавни морални санкции за оние медиуми кои не ги почитуваат професионалните/етичките стандарди, Кодексот на новинарите и Принципите на Меѓународната федерација на новинарите.

Седиштето на СЕММ е во Скопје на бул. Метрополит Теодосиј Гологанов 54/2

Претежната дејност на СЕММ - Скопје согласно Решението од Централен Регистар на Република Северна Македонија е 94.99 - Дејности на други организации врз база на зачленување, неспомнати на друго место.

Советот се залага за одржување и унапредување на етиката и на професионалните стандарди во медиумите, како за своите членки, така и општо во медиумската заедница во Македонија. Воедно следи и ќе реагира на секое нарушување на етичката и професионалната реалност и постојано ќе се залага за слобода на говорот, за борба против цензура и автоцензура, како и за отстранување на сите пречки за медиумите и новинарите за да работат во согласност со правилата на професијата и моралните норми во новинарството.

СЕММ се стреми медиумите во Македонија да ги прифаќаат принципите на професионалното и етичкото новинарство, постојано грижејќи се за слободата на мислата, за слободата на говорот и интересите на јавноста. Истовремено, ја поттикнува јавноста да ја поддржува саморегулацијата и да придонесе медиумите да бидат непристрасни, независни и урамнотежени во својата работа.

Основни цели и задачи на Програмата на СЕММ се:

- Заштита на правото на јавноста да добие објективна и целосна информација, која ќе биде и во согласност со етичките норми. Таа заштита во случај на спорна содржина да се обезбедува преку непристрасен и професионален процес на проценка на содржината и на поплаката за истата, по што ќе се преземат постапки во согласност со Статутот и деловникот на Комисијата за жалби при Советот.
- Заштита на медиумите преку постојано подигнување на нивниот углед, преку грижата за секојдневно спроведување на стандардите во професијата од самите медиуми, но и преку медијацијата како процес кој ја подигнува довербата меѓу јавноста и медиумите.
- Промовирање на доброто и професионално новинарство на сите можни начини што му стојат на располагање на СЕММ како целина и на секоја членка на Советот одделно.
- Подигнување на свеста на јавноста за професионалните и етички стандарди кои треба да ги почитуваат медиумите.

- Унапредување на етичките правила и норми преку унапредување на Кодексот на новинарите.
- Намалување на случаите на судско разрешување на спорови меѓу јавноста/читателите и гледачите со медиумите.
- Заштита на слободата на медиумите и правото на јавноста да биде информирана
- Спречување на влијанието на државата, политичките партии и другите центри на моќ врз медиумите
- Штитење на интересите на јавноста преку обезбедување независен ефикасен и правичен процес на решавање на поплаки за медиумските содржини
- Промовирање на квалитет во медиумските содржини, усвојувајќи јасни и практични упатства за работењето на уредниците и новинарите
- Подигнување на свеста на јавноста за професионалните и етички стандарди кои треба да ги почитуваат медиумите
- Создавање амбиент за самокритичност, самосвесност и отчетност на медиумите кон публиката
- Олеснување на пристапот на публиката до медиумите
- Унапредување на етичкиот кодекс на новинарите и
- Намалување на сите форми на цензура и самоцензура во новинарството.
- Намалување на судските спорови меѓу јавноста и медиумите околу новинарските/медиумските содржини
- Ширење на медиумската писменост, почнувајќи од најранливата категорија на јавноста - децата и малолетниците
- Ширење на принципите на доброто новинарство, преку промоција на професионалните и етичките стандарди во специјализираните медиумски образовни институции/установи (школи, факултети, универзитет)

2. ОСНОВА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основа за подготовка

СЕММ - Скопје финансиските извештаи ги подготвува во согласност со законските прописи кои се применуваат во Република Северна Македонија, а се однесуваат на работењето на непрофитните организации, во прв ред Законот за сметководството за непрофитните организации ("Службен весник на РМ", број 24/03...154/15) и ("Службен весник на РСМ", број 122/21 натаму: Законот) и Правилникот за сметководството за непрофитните организации ("Службен весник на РМ", број 42/03...175/11, натаму: Правилникот), како и соодветните подзаконски прописи донесени врз основа на Законот.

Овие Финансиски извештаи ги прикажуваат средствата и обврските, приходите и расходите кои се однесуваат на работењето на СЕММ - Скопје.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека СЕММ - Скопје ќе продолжи да работи во иднина.

3. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Во продолжение е изнесено резиме на значајните сметководствени политики кои беа применети при изготвувањето на Финансиските извештаи на СЕММ - Скопје за годината што завршува на 31 Декември 2023 година.

3.1 Приходи и расходи

Признавањето на приходите и расходите се спроведува согласно член 13 од Законот и член 18 од Правилникот, односно според сметководствено начело на модифицирано настанување на деловните промени, односно трансакции.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции, приходите се признаат во пресметковниот период во којшто настанале според критериумот на мерливост и расположливост. Приходите се мерливи кога можат да се искажат вредносно. Приходите се расположливи кога се остварени во пресметковниот период или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов приходите да се однесуваат на пресметковниот период и служат за покритие на обврските од тој пресметковен период.

Според сметководственото начело на модифицирано настанување на деловните промени односно трансакции, расходите се признаваат во пресметковниот период во којшто настанале или во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период, под услов обврската за плаќање да настанала во тој пресметковен период.

3.2 Долгорочни средства

3.2.1. Почетно вреднување

Нештаковниите средства - долгорочните средства почетно се вреднуваат по набавна вредност намалена за вкупниот износ на пресметаната амортизација. Набавната вредност на долгорочните средства ја сочинува куповната цена зголемена за увозни царини, данок на додадена вредност, издатоците за превоз и сите други издатоци кои директно можат да се додадат на набавната вредност, односно на трошоците за набавка.

Согласно член 19 од Законот, под долгорочните средства се сметаат средствата чиј век на траење е подолг од една година.

Долгорочните средства, чија поединечна вредност во моментот на набавка е пониска од 300 евра во денарска противвредност, се прикажуваат групно како ситен инвентар.

3.2.2. Последователни издашоци

Последователните издашоци се капитализираат само доколку се подобрува состојбата на средствата над нивниот корисен век на употреба, се зголемува капацитетот, функционалната поврзаност и слично.

3.2.3. Амортизација

Амортизацијата се спроведува со праволиниска метода на отпис која доследно се применува од пресметковен период во пресметковен период, со примена на годишните стапки кои се составен дел на Правилникот. Амортизацијата се пресметува поединечно за секое средство во рамките на групите пропишани со Правилникот се додека вредноста на долгочните средства не биде во целост надоместена. Корисниот век на употреба, односно рокот на отпишување на долгочните средства се одредува согласно со пропишаните стапки. Во продолжение се дадени годишните стапки за амортизација, применети на некои позначајни ставки:

| | |
|------------|-------------|
| Опрема | 14% до 20% |
| Компјутери | 20% |
| Мебел | 10 % до 12% |

3.2.4. Ревалоризација

Пресметката на ревалоризација на долгочните средства (материјалните и нематеријалните средства) СЕММ ја врши согласно член 15 од Законот и членовите 29 и 29-а од Правилникот. Согласно цитираните законски одредби, пресметката на ревалоризација се врши во следниве случаи:

- 1) при повлекување од употреба и отуѓување, или
- 2) поради повторно вреднување со пораст на цените на производителите на индустриски производи.

Основица за ревалоризација на долгочните средства претставува набавната вредност на средствата и нивната сметководствено исказана акумулирана амортизација (исправка на вредноста). Ревалоризацијата на долгочните средства поради нивно повторно вреднување се врши со примена на стапката на порастот на цените на производителите на индустриски производи, објавена од Државниот завод за статистика. Резултатот од ревалоризацијата на долгочните средства се пренесува во корист или на товар на изворите на средства.

Ревалоризацијата на долгочните средства кои се расходувани или отуѓени во текот на пресметковниот период, се врши така што сите состојби на долгочните средства од претходната година се множат со индексот на кумулативниот пораст на цените на производителите на индустриските производи на домашен пазар од почетокот на пресметковниот период до крајот на месецот во кој средствата се расходувани или отуѓени.

3.3 Побарувања

Побарувањата се признаваат според нивното настанување.

3.4 Залихи на ситен инвентар

Залихи на ситен инвентар, се признаваат согласно член 14 став 7 од Законот за сметководство за непрофитни организации според кој долгочочни средства чија поединечна вредност во моментот на набавката е пониска од 300 евра во денарска противвредност се класифицира како ситен инвентар.

Ситниот инвентар се отпишува еднократно во целина при неговото ставање во употреба.

3.5 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од паричните средства во благајна, на трансакциски сметки, депозити во банки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари. Паричните средства во благајната и на сметките во домашна валута се прикажуваат во номинален износ, а во странска валута по средниот курс на Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансирањето.

3.6 Обврски

Обврските се признаваат според нивното настанување.

3.7 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Основните активности кои ги извршува СЕММ не преставуваат промет во смисла на Законот за данокот на додадена вредност и не се предмет на оданочување со ДДВ. Данокот од добивка се пресметува и плаќа на утврдена даночна основа како разлика помеѓу приходите и расходите кои произлегуваат од вршење на стопанска дејност зголемена за непризнаените расходи согласно Законот.

СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЕТИКАПРЕС Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-31.12.2023

4. ВКУПНИ ПРИХОДИ

Вкупните приходи се состојат од следново:

| | 31 Декември 2023 | 31 Декември 2022 неревидирани |
|------------------------------|-------------------------|--|
| Приходи од наплатени донации | 4.355.292 | 4.611.265 |
| Други приходи - членарини | 110.700 | 9.579 |
| <i>Вкупно приходи</i> | 4.465.992 | 4.620.844 |

Приходите од донации за годината што завршува на 31 Декември 2023 година се однесуваат на уплатени средства на сметката на Здружението за реализације на нејзините проектни активности.

Приходите од донации по донатори се како што следат:

| | 31 Декември 2023 |
|--|-------------------------|
| Унеско | 1.149.486 |
| Европска Агенција за образование и култура (EACEA) | 1.373.518 |
| Амбасада на САД во РСМ | 1.688.840 |

Советот за етика во медиумите на Македонија во периодот врши имплементација на следните договори:

| ДОНАТОР | ПЕРИОД | ИЗНОС НА ДОГОВОР |
|---|--------------------------------|----------------------------------|
| Унеско | 18.09.2023 - 15.07.2024 | 66.000 Американски долари |
| Европска Агенција за образование и култура (EACEA) (проект како дел од конзорциум) | 03.07.2023 - 02.07.2025 | 49.712,20 Евра |
| Амбасада на САД во РСМ | 02.10.2023 - 01.10.2024 | 49.852 Американски долари |

5. МАТЕРИЈАЛНИ РАСХОДИ И УСЛУГИ

Потрошениите материјали се состојат од следново:

| | 31 Декември 2023 | 31 Декември 2022 неревидирани |
|---|-------------------------|--|
| Трошоци за материјали | 20.526 | 25.770 |
| Потрошена електрична енергија | 21.334 | 8.137 |
| Потрошена вода и гориво | 951 | 7.149 |
| Трошоци за одржување | 3.284 | 4.444 |
| Други услуги | 36.000 | 417.976 |
| Превозни услуги, ПТТ услуги, телефони и интернет | 43.142 | 81.577 |
| Издатоци за реклама, пропаганда и репрезентација | 60.566 | 175.142 |
| Наемници | 213.840 | 279.562 |
| <i>Вкупно материјални расходи и услуги</i> | <hr/> <hr/> 399.643 | <hr/> <hr/> 999.757 |

6. ДРУГИ РАСХОДИ

Другите расходи се состојат од следново:

| | 31 Декември 2023 | 31 Декември 2022 неревидирани |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| Провизија платен промет | 31.153 | 65.826 |
| Трошоци за службен пат | 230.500 | 92.652 |
| Негативни Курсни разлики | 7.905 | |
| Членарини | - | 350 |
| Други расходи | <hr/> 442.495 | <hr/> 1.994.387 |
| <i>Вкупно други расходи</i> | <hr/> <hr/> 712.053 | <hr/> <hr/> 2.153.215 |

7. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА

Нетековните- долгорочни средства се состојат од следново:

| 2023 | Компјутери и останата опрема | ВКУПНО |
|--|---|---------------------|
| Ревалоризирана набавна вредност | | |
| Сaldo на 1 Јануари 2023 | 522.540 | 522.540 |
| Нови набавки | 27.800 | 27.800 |
| Расходувани | - | - |
| Ревалоризација | - | - |
| <i>Сaldo на 31 Декември 2023</i> | <hr/> <hr/> 550.340 | <hr/> <hr/> 550.340 |

СОВЕТ ЗА ЕТИКА ВО МЕДИУМИТЕ НА МАКЕДОНИЈА - ЕТИКАПРЕС Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД 01.01.2023-31.12.2023

Ревалоризирана исправка на вредноста

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Сaldo на 1 Јануари 2023 | 398.793 | 398.793 |
| Амортизација за 2023 | 40.691 | 40.691 |
| Ревалоризација на исправката | - | - |
| <i>Сaldo на 31 Декември 2023</i> | <i>439.484</i> | <i>439.484</i> |
| <i>Нешто смешководствена вредносӣ на 31 Декември 2023</i> | <i>110.856</i> | <i>110.856</i> |
| <i>Нешто смешководствена вредносӣ на 1 Јануари 2023</i> | <i>123.747</i> | <i>123.747</i> |

2022 неревидирана**Ревалоризирана набавна вредност**

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Сaldo на 1 Јануари 2022 | 522.540 | 522.540 |
| Нови набавки | - | - |
| Расходувани | - | - |
| Ревалоризација | - | - |
| <i>Сaldo на 31 Декември 2022</i> | <i>522.540</i> | <i>522.540</i> |

Компјутери и останата опрема**ВКУПНО****Ревалоризирана исправка на вредноста**

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Сaldo на 1 Јануари 2022 | 349.054 | 349.054 |
| Амортизација за 2022 | 49.739 | 49.739 |
| Ревалоризација на исправката | - | - |
| <i>Сaldo на 31 Декември 2022</i> | <i>398.793</i> | <i>398.793</i> |
| <i>Нешто смешководствена вредносӣ на 31 Декември 2022</i> | <i>123.747</i> | <i>123.747</i> |
| <i>Нешто смешководствена вредносӣ на 1 Јануари 2022</i> | <i>173.486</i> | <i>173.486</i> |

Најголем дел од нетековните - долгочочните средства кои ги користи СЕММ се компјутери, компјутерска опрема и канцелариски мебел.

8. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Краткорочните побарувања се состојат од следново:

| | 31.Декември 2023 | 31 Декември 2022 неревидирана |
|------------------------|-------------------------|--|
| Депозити | 17.220 | 17.220 |
| <i>Вкупно депозити</i> | <i>17.220</i> | <i>17.220</i> |

9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Паричните средства се состојат од следново:

| | 31.Декември 2023 | 31 Декември 2022 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Денарски сметки | 2.424.884 | 679.601 |
| Благајна | 3.388 | 1.188 |
| Картички | 247 | 21.609 |
| <i>Вкупно парични средства</i> | <i>2.428.519</i> | <i>702.398</i> |

10. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

Здружението не води судски спорови во кои се јавува како тужител.

Против Здружението не се водат судски постапки во кои се јавува како тужена страна.

11. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот на финансиско известување не се случиле настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.